

Македонско еколошко друштво Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД
01.01.2016-31.12.2016

Почетна состојба на 01.01.2016 година

8,819,514.00 ден.

ПРИХОДИ

А) Приходи од камати	945.00 ден.
Б) Приходи од позитвни курсни разлики	- ден.
В) Приходи од донации	40,000.00 ден.
В) Приходи од Проекти Грантови	12,375,745.00 ден.
Г) Приходи од надомест	35,789.00 ден.
Д) Приходи од Членарини	10,200.00 ден.
Ѓ) Приходи од котизации	289,600.00 ден.
Ѓ) Приходи од консултантски услуги	340,000.00 ден.

Вкупни приходи за период 01,01,-31,12,2016: 13,092,279.00 ден.

Вкупно средства за располагање

21,911,793.00 ден.

ТРОШОЦИ

1	Плати за вработени (координатори, асистенти на проекти и сл)	5,369,669.00 ден.
2	Помошен материјал за проектни активности (вклучувајќи и камери, гпс уреди и сл)	780,182.00 ден.
3	Канцелариски материјали и канцелариска опрема	422,372.00 ден.
4	Транспортни трошоци(бензин, патарина, автобуски карти, авионски карти, патни трошоци за учесници)	825,355.00 ден.
5	Трошоци за комуникациски услуги (ПТТ, Интернет и сл).	45,949.00 ден.
6	Трошоци за исплатени хонорари врз основа на договори	777,844.00 ден.
7	Дневници и данок за дневници	247,053.00 ден.

8	Трошоци за кирија и режиски трошоци (наем на деловен простор, наем на сали и опрема за конференции, режиски трошоци канцеларија, режиски трошоци-струја ,парно, вода и други комунални трошоци)	524,556.00 ден.
	Банкарски провизии и негативни курсни разлики	79,392.00 ден.
9	Останати трошоци (правни, ревизорски ,нотарски и други услуги)	258,534.00 ден.
10	Данок на имот	- ден.
11	Одржување на возила, компјутерска опрема и инвентар	42,890.00 ден.
12	Трошоци за хотелски услуги и освежување	929,038.00 ден.
13	Трошоци за репрезентација и освежување	- ден.
14	Трошоци за продукција на информативно-еукативни и информативни материјали (копирање, печатење, укоричување)	466,071.00 ден.
15	Субгрантирање по основ на договори	2,066,374.00 ден.
16	Трошоци за котизации и членарини	63,788.00 ден.
17	Набавка на деловен простор	5,165,498.00 ден.
18	Останати расходи	3,684.00 ден.
Вкупни трошоци:		18,068,249.00 ден.
	Данок на непризнати трошоци	- 30,548.00 ден.
	Обврски за доплата во 2017 година	- 41,334.00 ден.
Крајна состојба на 31.12.2016		3,771,662.00 ден.
		3,771,662.00 ден.
		- ден.